



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракисите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 1 декември 1962
Скопје
Број 38 Год. XVIII

Преплатата за 1962 год. изнесува 1 800 дин. Овој број чини 80 дин. Широ сметка број 802—11/1—698.

179.

На основа член 34 став 2 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 23/62) и во врска со член 6 став 3 од Законот за задолжително учество на граѓаните во отстранувањето од општа опасност („Службен весник на НРМ“ бр. 24/60), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ЗА СОБИРАЊЕ ПОМОШ НА НАСТРАДАНИТЕ СЕМЕЈСТВА ВО ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ НЕПОГОДИ ВО НР МАКЕДОНИЈА

I. Се образува Републички одбор за собирање помош на настраданите семејства од елементарните непогоди во НР Македонија.

Задача на Републичкиот одбор е да ги координира работите во врска со спроведувањето на акцијата против елементарните непогоди.

II. Во Одборот се именуваат:

а) За претседател:

— Васил Горгов, член на Извршниот совет;

б) За членови:

— Михајло Апостолски, народен пратеник;

— Димче Зографски, претседател на Главниот одбор на Црвениот крст на НРМ;

— Мара Мизанова, секретар на Главниот одбор на Црвениот крст на НРМ;

— Никола Митевски, секретар на Републичкиот совет на Синдикатите на НРМ;

— Крсте Чаловски, секретар на Централниот комитет на Народната младина на Македонија;

— Тиберије Киријас, секретар на Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ;

— Блага Попова, генерален директор на Народната банка — Централна за НРМ; и

— Роза Русо, началник во Државниот секретаријат за работи на финансиите.

III. Трошоците за работата на Републичкиот одбор ќе паднат на товар на претсметката на Извршниот совет.

IV. Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 09-3477/1

23 ноември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

180.

На основа чл. 50 од Уредбата за организација и работата на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 23/62), Извршниот совет донесува

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМУНАЛНИ ОДБОР ЗА СОБИРАЊЕ ПОМОШ НА НАСТРАДАНИТЕ СЕМЕЈСТВА ВО ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ НЕПОГОДИ ВО НР МАКЕДОНИЈА

I. Во Комисијата за собирање од помош настраданите се именуваат:

а) за претседател:

— ВАСИЛ ГОРГОВ, член на Извршниот совет;

б) за членови:

— ДИМЧЕ КИРАЏИСКИ — СРБО, началник во Државниот секретаријат за внатрешни работи;

— КИРО АНАСТАСОВ, потпретседател на Народниот одбор на Скопска околина;

— ЈОРДАН БЕЛОГАСКИ, началник во Советот за просвета на НРМ;

— КИРИЈАС ТИБЕРИЕ, секретар на Советот за социјална политика и комунални прашања;

— ТРАЈКО АТАНАСОВ, началник во Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ;

— ВЛАЖЕ КАМЧЕВСКИ, советник во Републичкиот совет на Синдикатите на НРМ;

— Д-р НИКОЛА ГОРГИОВСКИ, директор на Републичкиот завод за здравствена заштита на НРМ; и

— РАДА ПЕЦЕВА, началник во Секретаријатот за труд на НРМ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-3224/1

16 октомври 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

181.

На основа член 35 од Законот за организација на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ГЕО- ЛОШКИОТ ЗАВОД ВО СКОПЈЕ

1. За директор на Геолошкиот завод во Скопје се назначува инж. ГЕОРГИ ОРОВЧАНОВ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-1789/1

16 октомври 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

182.

На основа член 3 од Уредбата за основање Инспекторат за јавни патишта („Службен весник на НРМ“ бр. 35/61), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА ИНСПЕКТОРАТОТ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА

1. За главен инспектор на Инспекторатот за јавни патишта се назначува инж. КЛИМЕНТ СТЕФАНОВСКИ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-3225/1

16 октомври 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

183.

На основа точка 5, 6 и 10 од Упатството за испитите за здобивање со степени на стручно образование на работниците на практична работа во стопанска организација („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61 год.) и чл. 36 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56), Секретаријатот за труд на Извршниот совет донесува

УПАТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО СТЕПЕНИ НА СТРУЧНО ОБРАЗОВА- НИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ШТО СЕ ОСПОСО- БУВААТ НА ПРАКТИЧНА РАБОТА

I

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ

1. Испит за степен на стручно образование на квалификуван, односно висококвалификуван работник — возач на моторни возила, по одредбите

на ова упатство можат да полагаат возачи на моторни возила што се оспособуваат на практична работа во стопанска организација или установа за управување и одржување на моторни возила во јавниот патен сообраќај (патнички автомобили, камиони, автобуси, специјални возила и трактори), а на кои возењето им е редовно занимање (возачи-професионалци).

2. По исклучок од претходната точка, испит за степен на стручно образование на квалификуван работник-возач, можат да полагаат и лица на кои управувањето со моторни возила не им е редовно занимање а се на такви работни места на кои се бара повремено управување со моторни возила (кондуктери, автомеханичари и автоелектричари).

II

УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ

3. Испит за степен на стручно образование на квалификуван работник — возач на моторни возила може да полага:

а) Лице кое има возачка дозвола (возач професионалец) за управување со моторни возила „Б“ или „Ц“ категорија, под услов да е запослено во својство возач на моторни возила во патниот сообраќај;

б) Лице кое има возачка дозвола (возач професионалец) за управување со моторни возила „Ф“ категорија, под услов да е запослено во својство возач на моторни возила во патен сообраќај;

в) Лице кое се здобило со степени на стручно образование на квалификуван автомеханичар или автоелектричар, а има возачка дозвола (возач аматер) за управување со моторни возила „Б“ категорија, под услов да е провело на повремено возење најмалку една година и да работи во својство на квалификуван автомеханичар односно квалификуван автоелектричар во авторемонтна работилница;

г) Лице кое се здобило со степен на стручно образование на квалификуван работник-кондуктер во меѓумесниот сообраќај под услов да има возачка дозвола (возач аматер) за управување со моторни возила „Б“ категорија и да поминало најмалку една година на повремено управување со моторни возила;

д) Лице кое за време на отслужувањето на воениот рок во ЈНА добило војна возачка дозвола за управување на моторни возила „Б“ или „Ц“ категорија, а по отпуштањето од ЈНА ја заменило војната дозвола со соодветна аматерска возачка дозвола под услов да е запослено во својство на возач на моторни возила во патниот сообраќај.

4. Испит за степен на стручно образование на висококвалификуван работник — возач на моторни возила може да полага:

а) Лице кое се здобило со степен на стручно образование на квалификуван работник-возач и има возачка дозвола (возач професионалец) за управување со моторни возила „Ц“ категорија, под услов по добивањето на возачката дозвола да има поминато 4 години на управување со моторни возила;

б) Лице кое има возачка дозвола (возач професионалец) за управување со моторни возила „Д“

категорија, под услов да е запослено во својство возач на моторни возила од соодветната категорија.

5. Работник — возач кој привремено се наоѓа во работен однос, може да полага стручен испит на степен на стручно образование на квалификуван односно висококвалификуван работник — возач на моторни возила, ако претходно ги исполнил пропишаните услови со ова упатство.

6. Условите за полагање испит за степен на стручно образование на квалификуван односно висококвалификуван работник кандидатите ги докажуваат:

- со препис од возачката дозвола,
- со уверение од стопанската организација — установата за работното место на кое е поставен кандидатот и за работниот стаж на оние кандидати за кои полагањето на испитот е условено со соодветен стаж.

III

ИСПИТИ И ИСПИТНА ПРОГРАМА

7. Испит за степен на стручно образование на квалификуван односно висококвалификуван работник — возач на моторни возила се полага по испитни програми утврдени според чл. 10 од Правилникот за полагање испити за здобивање со степени на стручно образование на работниците што се оспособени со практична работа во стопанска организација („Службен весник на НРМ“ бр. 29/61).

Испитот од претходниот став се состои од практичен дел и теоретски дел.

Практичниот дел од испитот се состои од практично возење и практична работа на оправка и одржување на моторни возила.

Теоретскиот дел од испитот се состои од стручно теоретски и општо образовни предмети.

8. Лицата од точка 3 под „а“ и од точка 4 под „б“ на ова упатство, кои провеле најмалку 2 години во управување со моторни возила во соодветната категорија, при полагање на испит за степен на стручно образование на квалификуван, односно висококвалификуван работник — возач на моторни возила можат да бидат ослободени од дел на практичниот испит односно од практичното управување со моторни возила.

Одлука за ослободување од испитот на лицата од претходниот став донесува испитната комисија.

IV

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

9. За составот и работата на испитните комитети, испитните срокови, за начинот на поднесување пријава и доказни средства за допуштање на испит, за текот и начинот на полагањето на испитот и оценувањето на успехот, за трошоците и надоместувањата, како и за сите други работи во врска со испитите за степен на стручно образование на квалификуван односно висококвалификуван работник — возач на моторни возила, а кои не се регулирани со ова упатство ќе се применуваат одредбите од Правилникот за полагање испити за здобивање со степен на стручно образование на

работниците со практична работа во стопанска организација („Службен весник на НРМ“ бр. 29/61).

10. Ова упатство влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1118

14 ноември 1962 година

Скопје

Го заменува секретарот
за труд,
Стојан Косев, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во Законот за органите на управата во Народна Република Македонија (Пречистен текст), („Службен весник на НРМ“ бр. 32/62), се поткраднала долунаведената грешка поради кое се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(Пречистен текст)

Во член 44 став 1 по зборовите „народниот одбор“ како прва алинеа, се ставаат испуштените зборови „внатрешни работи“.

Од Народното собрание на НРМ — Скопје, број 1635 од 21. XI. 1962 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на НРМ“ бр. 33/62), се поткраднала долунаведената печатна грешка поради кое се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ

Во член 69 став 1 точка 1 наместо „член 37“ (во заградата) треба да стои „член 31“.

Од Народното собрание на НРМ — Скопје, број 1635/1 од 21. XI. 1962 год.

Одласен дел

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ и Електрично дистрибутивното претпријатие „Светлост“ од Ресен

распишуваат

ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на Управна зграда од II + 2 ката која ќе биде лоцирана на агалот од улицата „Тоше Милошевски“ и „Наум Божиновски“ во Ресен.

Претсметковната вредност на објектот изнесува 25.000.000 динари.

Лицитаацијата ќе се одржи во просториите на Народниот одбор на општината Ресен на ден 17. XII. 1962 год. во 10 часот и ќе биде по пат на јавно наддавање.

Понудите пристигнати по предвидениот рок не се земаат во предвид.

Учесниците на наддавањето се должни до горе наведениот рок да ги достават писмените понуди во затворен коверт, полномошно и гарантно писмо од Народната банка во износ од 1% од претсметковната вредност, како и потврда за регистрација на претпријатието.

Рок за завршување на објектот е 30 септември 1963 год.

Елаборатот се става на увид на интересентите секој ден од 8 до 12 часот во просториите на рефератот за комунални работи при Народниот одбор на општината Ресен, како и добивање на подетални информации.

24 XI. 1962 год.

Ресен

Од Комисијата за јавно наддавање

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 258, страна 871 е запишано следното: Лазаревик Милојко, досегашен раководител на Продавницата во Тетово, ул. „Тодор Циповски — Мерџан“ бр. 7, на Фабриката за кондури „Пролетер“ Белград, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на продавницата е назначена Ружица Џинлеска. Таа продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 7-XII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 747/61. (48)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 26, страна 67 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Изворски“ од с. Богданци, донесена на 30-IX-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Богданци, со решението бр. 6154/1 од 28-XII-1961 год., е извршена измена и дополнување на Правилата на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 38/62. (58)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 227, страна 753 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Дистрибутивното претпријатие „Светлина“ од Крива Паланка, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 3386/1 од 10-IV-1961 год. и решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка под бр. 02-6517/1

од 26-IX-1961 година е припоено кон Претпријатието за дистрибуција на електрична енергија „Светлина“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 3/62. (59)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 108, страна 303 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка под бр. 02-6517/1 од 26-IX-1961 година и решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 3386/1 од 10-IV-1961 година кон Претпријатието за дистрибуција на електрична енергија „Светлина“ од Куманово е припоено Дистрибутивното претпријатие „Светлина“ од Крива Паланка.

Со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 04-19401/1 од 25-XI-1961 година и дејноста на Претпријатието за дистрибуција на електрична енергија „Светлина“ од Куманово се проширува и во иднина е:

а) изведување на електрични инсталации и мрежи и трафостаници до 10 кв.;

б) оправка на електрични апарати и уреди.

Со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 18215/1 од 28-XI-1961 год. досегашниот директор на Претпријатието за дистрибуција на електрична енергија „Светлина“ од Куманово е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 20194/1 од 21-XII-1961 година Срећко Петров Антевски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 3-I-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2/62. (60)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 291, страна 849 е запишано следното: Досегашниот главен директор на Дрвниот комбинат Кавадарци инж. Димо Беќар, со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 01-8758 од 18-X-1961 година, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

Со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 11209 од 30-XII-1961 година за директор на Дрвниот комбинат — Кавадарци е назначен Тошо Чулев. Тој комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници Костовски Михајло Љубиша, технички директор, Пано Грков, секретар, и Кујунчиева Магда, шеф на сметководството, сметано од 5-I-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 7/62. (61)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 92, страна 431 е запишано следното: Борис Панко Блажевски, досегашен потписник на Станбено-штед-

ната задруга „Тутунов комбинат“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Петар Чипев, благајник, и Видан Костовски, секретар на станбено-штедната задруга. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Младен Димитар Пеневски, претседател на управниот одбор, сметано од 5-I-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 8/62. (63)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите под рег. бр. 666, страна 925 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје под бр. 03-336 од 28-III-1961 година кон Комбинатот за чевли и гумени производи „Водно“ — Скопје се припојуваат продавниците на Фабриката за чевли и туткал „Гоце Делчев“ од Скопје во градовите: Скопје, Битола, Прилеп, Штип, Куманово, Врање, Лесковац, Ниш, Крушевац, Параќин, Светозарево, Белград, Нови Сад, Осиек, Загреб и Призрен.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 6/62. (64)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 27, страна 71 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задругниот совет на Земјоделската задруга „Пролетер“ од село Богоподица, донесена на 7-IV-1961 год., а одобрена од Народниот одбор на општината Богданци, со решението бр. 5283/1 од 28-VII-1961 година, е извршено следното изменување и дополнување на правилата на задругата:

Под членот 2 изменет е бројот на дејностите од 15 на 11, така што реден број 1 си останува, а кон истиот се спојува реден број 2.

- Редниот број 3 е заменет со реден број 2.
- Редниот број 4 е заменет со реден број 3.
- Редниот број 5 е заменет со реден број 4.
- Редниот број 6 е заменет со реден број 5.
- Редниот број 7 е заменет со реден број 6.
- Редниот број 8 е заменет со реден број 7.
- Редниот број 9 е заменет со реден број 10.
- Редниот број 10 се разграничува.

Редниот број 8 гласи: „Сопственото сточаро-ратарско производство задругата ќе го организира преку ЕЕ сточароратарска“.

Редниот број 9 гласи: „Сопственото градинарско производство задругата ќе го организира преку ЕЕ градинарство и ратарство“.

Редниот број 10 гласи: „За пласирање на сопственото земјоделско производство и контрахираното откупено производство, како обезбедување на репродукционен материјал, потоа артикли од индустриското производство за широка потрошувачка на членовите на задругата и др. земјоделски производители, како и обезбедување со исхрана и со потребни пијалаци за работниците ќе го организира ЕЕ комерцијално (трговијата)“.

Редниот број 11 гласи: „Задругата може да обавува и други стопански дејности што не се спротивни на Уредбата за земјоделските задруги и со претходна согласност од Народниот одбор на општината“.

Ставот 1 од членот 3 се брише и на негово место стои: „Секој полнолетен земјоделски производител:

- а) кој ги прифаќа правилата на задругата,
- б) кој се обврзува дека ќе оствари минимум економска (деловна) соработка со задругата.
- в) кој уплати одредена уписнина“.

Ставот 2 се менува и гласи: „Секој работник кој стапи во постојанен работен однос во земјоделската задруга или самостоен погон на задругата стекнува право да стане член на задругата“.

Ставовите 3 и 4 се бришат.

Членот 13 од 5 става се зголемува на 9.

Ставот 2 гласи: „Да оствари минимум економска соработка во износ од 200.000 динари и тоа: за земјоделски производители што се занимаваат со земјоделско производство а за фамилиите што работат на своите укуќници а се запослени претежно како постојани работници до 40.000 дин.“

Ставот 3 се менува исцело и се ставаат зборовите „Соработка со задругата во земјоделско производство на производството од 001 до 5 ха“.

Ставот 4 се менува исцело и се заменува со зборовите „Контрахирање со задругата производство на земјоделски производи на површина од 001 до 5 ха или производство регулирано со договор (пченица, јачмен, раж, овес и др.) и испорака на истите количини на задругата“.

Ставот 5 е нов и гласи: „Продавање на земјоделски производи на задругата во вредност од 40—200.000 динари“.

Ставот 6 е нов и гласи: „Купување на репродукционен материјал од задругата во вредност од 6.000 до 30.000 динари или ќе користи земјоделски услуги (пренос со трактор, набавка на вештачки ѓубрива и др.) во вредност од 3.000 до 10.000 динари“.

Ставот 7 е нов и гласи: „Ќе вложи 500 до 40.000 дин. на штедење во задругата“.

Став 3 е сообразен со став 4 од старите правила.

Став 9 е сообразен со став 5 на старите правила.

Членот 14 е изменет и наместо „уписница чл и удел од 150 динари“ во новиот член стои само „уписнина од 100 динари“.

Членовите 15, 16 и 17 се бришат исцело.

Членот 18 се заменува со членот 15, а членот 19 се заменува со член 16 само е направена измена во датумите наместо 28-II стои 4-IV- во годината.

Членот 20 се заменува со членот 17.

Членот 21 се заменува со членот 18.

Членот 22 се заменува со членот 19 кој гласи: „За работа на собранието се донесува одделен деловник на работа“.

Членот 23 се заменува со членот 20.

Членот 24 се заменува со членот 21.

Членот 25 се заменува со членот 22.

Членот 26 се заменува со членот 23.

Членот 27 се заменува со членот 24.

- Членот 28 се заменува со членот 25.
- Членот 29 се заменува со членот 26.
- Членот 30 се заменува со членот 27.
- Членот 31 се заменува со членот 28.
- Членот 32 се заменува со членот 29.
- Членот 33 се заменува со членот 30.
- Членот 34 се заменува со членот 31.
- Членот 35 се заменува со членот 32.
- Членот 36 се заменува со членот 33.
- Членот 37 се заменува со членот 34.

Членот 45 е изменет и на негово место стои член 42 со следната содржина:

„Управниот одбор ги има следните права и должности одредени со Уредбата и другите прописи:

1. се грижи за извршување на перспективниот план за стопанскиот план на задругата, годишниот стопански план и акционата програма на задругата, како и за правилното послување на задругата;

2. одлучува за внатрешната организација на задругата и донесува правилник и деловник со кој се регулира внатрешната организација на задругата;

3. презема мерки за чувањето на средствата и фондовите со кои управува задругата и за нивното користење во склад со нивната намена;

4. одлучува за висината за задолжувањето на задругата во границите на овластувањето добиено од Задружниот совет;

5. одлучува за расходување и оттуѓување на основни средства на задругата во границите на овластувањата дадени од Задружниот совет;

6. составува предлог на завршна сметка на задругата;

7. решава за приговорите на работниците и службениците на задругата против решението на управникот на задругата во поглед на нивниот работен однос и распоред на работното место;

8. решава и за други прашања кои по прописите важат во претпријатијата и ги решава управниот одбор на истото, како и прашања што се со правилата на задругата и со одлука на задружниот совет ставени во негов делокруг;

9. распишува конкурс за раководни службеници“.

Зборовите „организациони работни односи и стопански работни односи“ се бришат, а на нивно место стои: „Организација на задругата“.

Членот 58 станува член 55 и гласи: „Задругата ги има следните економски единици:

1. ЕЕ ратаро-сточарска,

2. ЕЕ градинарска,

3. ЕЕ трговија со откуп и пласман за трговија, снабдување на населението со репродукционен материјал и прехранбени производни артикли преку продавницата“.

Членовите 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 се бришат исцело.

Членовите од 56 до 96 се нови како што стојат оригинал во новите правила.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 800/61. (72)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните

под рег. бр. 300, страна 887 е запишано следното: Со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 3540/1 од 15-VII-1961 година досегашниот в. д. директор на Претпријатието за промет со градежни и огревни материјали и производство на тули „Караорман“ — Гевгелија, Никола Митров, е назначен за директор и како таков во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници Атанас Р. Николов, книговодител, и Георги Гошев, комерцијалист, сметано од 10-I-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 23/62. (73)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 45, страна 149 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Погонот за градинарство во село Негорци на Земјоделската задруга „Нова основа“ од село Негорци, согласно со одлуката на задружниот совет на задругата број 68 од 13-I-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 55/62. (74)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при Заводот за запослување на работници — Прилеп, врз основа на чл. 11 од Правилата за работа на Заводот

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Референт по професионална ориентација при Заводот,

2. Психолог при Рефератата за професионална ориентација,

3. Хонорарен лекар при Рефератата за професионална ориентација,

4. Економист-аналитичар при Заводот.

Услови:

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: факултет — педагошка група и една година практика во ПО, или средно образование со подолга пракса во ПО;

Кандидатот под 2) да има завршено филозофски факултет психолошка група и практика во ПО;

Кандидатот под 3) да има завршено медицински факултет со специјализација медицина во трудот и подолга практика во работата;

Кандидатот под 4) да има завршено економски факултет и практика во аналитичка служба.

Личниот доход за сталните работни места по Законот за јавните службеници, а хонорарните работни места по Законот за јавните службеници или по спогодба.

Кандидатите молбите прописно таксирани како и останатите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници да ги доставуваат до Секретаријатот на Заводот за запослување на работници — Прилеп.

Конкурсот ќе трае од 26. XI. 1962 год. до 10. XII. 1962 год. (1507)

ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ — ТЕТОВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места во Заводот:

1. УПРАВНИК на Центарот за стручно образование и преквалификација при Заводот;
2. СЕКРЕТАР на Заводот;
3. АНАЛИТИЧАР и
4. РЕФЕРЕНТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ (социјален работник).

У С Л О В И:

Под 1, висока или виша школска спрема (присветна струка);

Под 2, правен факултет, соодветна виша школа или референт III врста (управна струка) со најмалку 5 години практика;

Под 3, економски факултет, соодветна виша школа или економски техникум со 5 години работен стаж;

Под 4, виша социјална или средна социјална школа и практика во општествени служби од најмалку 5 години.

Плата спрема Законот за јавните службеници, а полагајна по Одлуката за полагајни плати.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

Во случај на непополнување на работните места, конкурсот останува отворен до пополнувањето.

Молбите и потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до Заводот за запослување на работници — Тетово. (1476)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО

распишува

К О Н К У Р С

за следните упразнети работни места и тоа:

1. Двајца пазаришни инспектори при НО на општината Куманово — Одделение за стопанство;
2. Управител на Управата за деловни згради и простории;
3. Управител на Установата за определување на ликвидација на стопански организации, книговодство и други услуги.

У С Л О В И:

Кандидатите под точка 1. треба да имаат завршено више или средно образование.

Кандидатите под точка 2. треба да имаат завршено средно образование и 3 години практика на управни работи.

Кандидатите под точка 3. треба да имаат завршено виша или средна школа и 4 до 5 години практика на книговодствени работи.

Молбите со кратка биографија, како и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се достават до Комисијата за службенички работи на НО на општината Куманово.

Настап на работа по истекувањето на конкурсот.

Овој конкурс има важност 15 дена, а започнува од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (1474)

Врз основа на чл. 7 ст. 1 и 2 од Законот за јавните службеници, Конкурсната комисија на Институтот за памук — Струмица

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Референти I врста — — — — — 10
2. Референти II врста — — — — — 5
3. Лаборанти — — — — — 15

Услови:

Под точка прва кандидатите треба да имаат завршено високо образование — земјоделско шумарски факултет;

Под точка втора кандидатите треба да имаат завршено више образование — виша земјоделска школа;

Под точка трета кандидатите треба да имаат завршено средно образование — средно земјоделско училиште.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајната плата по Правилникот за полагајните плати.

Конкурсот останува отворен до пополнување на работните места.

Молбите да се достават до Институтот за памук — Струмица. (1482)

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ОВОШТАРСТВО — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за 4 соработника, 1 асистент и 1 помошник-директор

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите за едно од звањата предвидени по чл. 55 и 56 од Законот за организација на научната работа, или од чл. 155 од ЗЈС точ. г.

Молбите со документите по чл. 31 од ЗЈС и кратка биографија за досегашното движење во службата да се достават до Заводот најдоцна 15 дена по објавување на конкурсот.

За непополнетите места конкурсот продолжува до пополнувањето, а најдоцна до 30. IV. 1963 год. (1481)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА С К О П Ј Е

распишува

К О Н К У Р С

за следното работно место КОНЗЕРВАТОР-КУСТОС

Услови: Завршен филозофски факултет — група историја на уметноста, положен стручен испит, 10 години работен стаж и знаење на еден од странските јазици.

Молбите со потребните документи по чл. 31 од ЗЈС се поднесуваат до Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — Скопје,

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ЗА 1963 ГОД.

Претплатата на „Службен весник на НРМ“ за 1963 година изнесува 1.800 динари за еден примерок.

Претплатата се прима однапред за цела година а се уплатува на жиро сметка на „Службен весник на НРМ“ 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје или со чековна уплатница што е приложена кон бројот 36/62.

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна пошта), број на примероци, старите претплатници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман весникот во 1962 година.

Претплатата за 1963 година може да се обнови до 31 декември о. г.

Бидејќи извесен број претплатници од 1962 год. уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновременно да ја внесат и должбата претплата од 1962 година.

поштенски фах 207, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Кандидатите што се во работен однос, поднесуваат и согласност од установата. (1480)

Административниот секретаријат на Извршниот совет на НР Македонија

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место стручен референт во Одделението за згради

УСЛОВИ:

а) Технички факултет — инж. архитект или градежен со 3 години практика;

б) Кандидатите да ги исполнуваат условите предвидени во чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка и куса биографија да се доставуваат до Административниот секретаријат на Извршниот совет.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работното место.

ЗАБЕЛЕШКА: за поподробни појаснувања кандидатите можат да се обратат во Одделението за општи и персонални работи на Административниот секретаријат на Извршниот совет лично или по телефон 24-85. (1483)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|-----|
| 179. Одлука за образување Републички одбор за собирање помош на настраданите семејства во елементарните непогоди во НР Македонија — — — — — | 493 |
| 180. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за бегалци од Егејска Македонија — — — — — | 493 |
| 181. Решение за назначување директор на Геолошкиот завод во Скопје — — — — — | 494 |
| 182. Решение за назначување главен инспектор на Инспекторатот за јавни патишта | 494 |
| 183. Упатство за полагање испити за здобивање со степени на стручно образование на работниците-возачи на моторни возила, што се оспособуваат на практична работа | 494 |
| Исправка на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија — — — — — | 495 |
| Исправка на Законот за изградба на инвестициони објекти — — — — — | 495 |